

# БОГ е светлина

**Молитва за славење**—Бог е светлина: Оној кој е наше духовно просветлување и извор на се што е вистина

**Стихови:** Самуил 22:29, Јован 8:12; 1 Јован 8:12

**Исповед**—Ако речеме дека имаме заедништво со Него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. Ако пак одиме во светлина, како што е Тој Самиот во светлина, имаме заедница еден со друг, и крвта на Неговиот Син Исуса Христа нè очистува од секој грев. 1 Јован 1:6-7

**Благодарност**—Зашто, Бог, Кој рече светлина да засвети од темнината, Тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. 2 Коринтјаните 4:6

**Застапничка молитва:**

**За нашите деца:** Нека твоето Слово биде светилка за нозете на \_\_\_\_\_, и светлина на неговиот/нејзиниот пат. Нека неговата/нејзината светлина, свети пред другите луѓе за да ги видат неговите/нејзините добри дела и да го прослават нашиот Татко, кој е на небесата. Псалм 119:105 и Матеј 5:16

**Спасение на изгубените:**

Отвори ги очите на \_\_\_\_\_ и сврти го од темнина во светлина и од силата на сатаната кон Бога, за да добие простување на гревовите и место меѓу оние кои се осветени со вера во Исус. Дела 26:8

**Ученици:** Зашто некогаш бевте темнина, но сега сте светлина во Господа; живеете како деца на светлината. Ефешјаните 5:8

**Наставници и административни работници:** Зашто, Бог, Кој рече светлина да засвети од темнината, Тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. 2 Коринтјаните 4:6

**Училишта:** ... а која сега се откри преку јавувањето на нашиот Спасител Христос Исус, Кој ја уништи смртта и ги осветли животот и бесмртноста преку Евангелието. 2 Тимотеј 1:10

**Мајки во молитва:** А вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен, за да ги прогласите славните дела на Оној, Кој ве повика од темнина во Својата чудесна светлина. 1 Петар 2:9

